

**Косовските власти во теснец. Ненајавеното појавување на т.н. АНА најпрво по косовските, а потоа и по регионалните и светските медиуми, ги стави Чеку и Сејдуи во многу незавидна ситуација. Демократските заложби на косовските политичари станаа залудни, откако нивните екссоборци повторно, по нечиј налог, се консолидираа и повторно парадираат со оружјето в рака. И не само таму на Косово. Ги имало и во Прешево, Санџак, во Вардарска Македонија, или т.н. Илирида. А, нели не постоеле? Нели биле организација која фигурирала само на хартија? САД одамна ја закачи на листингот на терористички организации и како таква сè уште не е симната. Црните униформи веројатно уште долго ќе останат на црните листи. Но, има ли полза од тоа? Речиси никој досега не им застапа на патот. Ниту НАТО, ниту УНМИК, ниту големите сили... Оној кој ќе се обидеше да ги елиминира веднаш беше одвратен од намерата. Кој е тој што ги штити и храни староните банди?**



Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

**И**ако деведесеттите години веќе се минато, период кога се случил крвавите балкански војни, сепак и натаму постојат кругови кои се обидуваат да го втурнат регионот во нов виор. Се разбира, иницијалната каписла, како и секогаш, доаѓа од косовскиот протекторат. Таму уште долго работите ќе бидат излезени од контрола. Никогаш нерешени, секогаш заплеткани, постојано се бара некакво решение, а никој не може да го најде. Парадите на новите УЧК не се ништо ново. Беше само прашање на ден и на време кога во јавноста ќе ги покажат новите момчиња.

Јавна тајна беше дека и досега беа тука, врвеа низ македонските и низ косовските гори и ридови, запоседнуваа села, го присилуваа месното албанско население да им се придружува во походот кој некој им го испланирал. Но, властите не сакаа за тоа многу да зборуваат. Ако некој медиум не напишеше нешто за нив, никој од државните органи не ќе потврдеше дека тие постојат. Всушност, и денес е така. Она што може официјално да се слушне е дека ситуацијата е под контрола, дека не постои ризик по безбедноста на државата, дека станува збор за групи кои шетаат од едно до друго место, со криминални побуди и слично. Тоа што одвреме-навреме се наоѓаа бункери со оружје и муниција, тоа што во колони некој ги забележувал црните типови низ Тетовско, тоа што границата кон Косово ни е швајцарско сирење изгледа не е нешто којзнае колку важно. Се плашам само дека повторно, како и вообичаено досега, надлежните ќе преземаат акции откако "невестата ќе затрудни".



**ЗОШТО НИКОЈ ОД МЕЃУНАРОДНАТА ЗАЕДНИЦА НЕ РЕАГИРА НА ИЛЛАДНИЦИТЕ МАПИ СО ЛИКОТ НА ФАШИСТИЧКА АЛБАНИЈА?**

## ЗОШТО КФО

### АНА РАСТЕ, НАТО НЕ ЈА ЗАБЕЛЕЖУВА

Според веродостојни соопшенија, т.н. АНА денес брои околу 2.000 припадници на Косово и во Македонија, а нивната бројка постојано се менува во нагорна линија. Вооружена е до заби и поседува околу 500.000 парчиња цевкасто оружје, но не се ретки случаите кога може да се забележи и арсенал со многу поубиствена моќ. За време на речиси сите блиски средби, КФОР ги одминуваше новите припадници на УЧК, несакајќи да создава тензии во покраината. Често се откриваа и нивни кампови за вежбање и мобилизација, но силите на меѓународната заедница се правеа наивни, како воопшто и да не ги забележале. Анализите покажуваат дека постои страв кај НАТО војниците на Косово, бидејќи не се подготвени да влезат во вооружени судири со нив. Смешно, но истовремено е и трагично кога командата на КФОР во Приштина ќе се посомнева во тв-снимките на кои се прикажани припадниците на терор-групата. Не биле вистински борци. Затоа денес т.н. АНА од обична Интернет организација прерасна во најголема и најорганизирана парамилитарна структура на овие простори. Цел е создавање големоалбанска држава на сметка на териториите на Србија, Македонија, Црна Гора и на Грција. НАТО декларативно изјавува дека ќе биде разоружана доколку ја пресретне, но реалноста покажува нешто сосема друго. Од ден на ден таа метастазира на тромеѓето меѓу Косово, Македонија и Јужна Србија. Во услови на нови тензии и насилства новите припадници на албанската паравојска се подготвени на воен судир не само со српските и со македонските безбедносни сили, туку и со снагите на КФОР.



# ТА ПАРАВОЈСКА ВОСКРЕСНУВА



Формирањето терористичка воена формација на територијата на Македонија е јасен показател дека цел на т.н. АНА не е само независно Косово. Картите на Голема Албанија, во чии рамки се наоѓа и речиси половина од македонската држава, опишана како Илирида, повторно стануваат тренд меѓу новите генерации албански екстремисти. Декларативно, политичките елити во Македонија се оградуваат од нивното дејствување. Но, дали на теренот не се прави нешто сосема друго? ДУИ неколку пати се закануваше

## ОБИД ЗА СЕМУСЛИМАНСКИ БАЛКАНСКИ БУНТ

Појавувањето на т.н. АНА на административната граница меѓу Србија и Косово наводно ги изненади и приштинските кругови. Тоа е она што во моментот најмалку им требало. Но, од дру-

дека доколку не се игра по нивно, повторно како пред шест години ќе заминат во планините, па потоа никој нема да може Ахмети да го врати назад. Дали тие закани од челните луѓе на опозициониот субјект се некој друг проект, различен од оној на АНА или, пак, станува збор за иста драматургија? Државата треба многу посериозно да ја испита спрегата меѓу политичко-теренските активисти.

# Р ЈА ШТИТИ АНА?

га страна, пак, може да станува збор за вешто координирана акција на политичко-екстремните косовски компоненти. Имено, во пресрет на 10 декември, датум кога треба да се поднесе извештајот на преговарачката тројка за Косово, можно е Приштина да примени комбинирани дипломатско-воени ме-

тоди. Оттука, зачуденоста која деновиве таму ја прикажуваат локалните власти е само уште еден адут, кој ќе го искористат за забрзување на процесот на давање независност. Сега, за да се привлече вниманието на европската јавност, се покажуваат заби со кои треба да се расстрожат Брисел и Вашингтон. Па, фр-

чат закани за дестабилизација не само на Косово, туку и на југот на Србија, на Македонија и на Санџак. Значи, според најавите, се очекува семуслимански бунт на Балканот. Колку сè тоа е реално остварливо е рано да се предвидува водејќи се само по последните закани и паради на т.н. АНА. Но, доколку се земат предвид и зачестените инциденти во овие подрачја во текот на последнава година, ќе се увиди дека состојбата не е ниту малку наивна. Протести со барање за одржување референдум за отцепување на Прешевската долина од Србија, запленување на огромни количества оружје на санџачките вехаби, неколку акции на македонската полиција во кои настрадаа екстремисти... Доволно за вклучување на алармот на специјалните безбедносни органи. Но, кај нас сè тече нормално. Одбраната се реформира и се прилагодува на НАТО стандардите. Професионалните војници ни се "стокмени" за Ирак, Авганистан, Босна и Либан, но никако за дома. Полицијата, пак, демантира дека состојбите се драматични и, според неа, сè било под контрола. Тоа што таа не успева да влезе во Липковскиот регион или во потшарпланинските села не може да се оправда со немање соодветен повод. Повод има и тоа одамна. Но, веројатно сè уште не е дореформирана за да се справи со бандите на поранешната ОНА, кои извишени и од едни и од други, бараат при-



## ПЛАТФОРМА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ВЕКОВНОТО "СРПСКО- МАКЕДОНСКО РОПСТВО"

Странски разузнавачки кругови знаат дека при формирањето на т.н. АНА, уште во 1999 година, покрај неколку западни земји, логистичка поддршка даваше и Косовскиот заштитен корпус. Инаку, зад целата мрежа стои Албанија како држава, севкупната албанска дијаспора, како и силните лоби кругови во западните метрополи. Главно тело во целата структура е т.н. Национален комитет за ослободување на албанските територии, во чија платформа се поставуваат основите за формирањето на т.н. АНА. Тој почнува да работи во август 2001 година. Во неговата платформа стои:

- покрај дискриминацијата, Албанците се изложени и на геноцид;
- скратената албанска држава е инструмент во рацете на големите сили;
- УНМИК на Косово не го признава природното и историското право за повторно обединување на Албанците;
- западна Македонија и источно Косово сè уште се во рацете на Србија и на Македонија, благодарение на НАТО;
- комитетот не признава ниту една власт на окупираниите албански територии;
- само ослободителната и бескомпромисната борба се единствено решение за албанскиот народ и албанската држава.



## МАКЕДОНСКИТЕ ПОЛИЦАЈЦИ ПРЕД ЗАПЛЕНЕТИОТ АРСЕНАЛ ОРУЖЈЕ ВО СЕЛО ВРБЈАНИ, МАВРОВСКО

демаркација на граничната линија кон Косово, иако неуспешно, ја стави државата во позиција активно да го брани својот суверенитет. Сега сите јасно ја препознаваат позицијата на Скопје, и на Белград, и на Приштина, и на Брисел... Неутрална позиција во која нуди елементи на стабилност, а никако тензиичност. Во моментите кога пред извесно време државните структури покажаа прокосовска наклонетост со поддршката за планот на Ахтисари, добивме негативни тонови од страна на Белград. Но, како минуваше времето и како планот на посредникот пропаѓаше, така се менуваше и позицијата на Црвенковски и на Груевски. Сега повторно сме вратени на нулта точка и подеднакво оддалечени и од Белград и од Приштина. Оставаме меѓународната заедница да го води процесот. Но, тоа се разбира не е доволно за да ги одвратиме екстремните групи да не бидат активни и на македонска територија. Нив воопшто не ги интересира политиката на некаква еквидистанца. Тие само ги реализираат сопствените цели. За нив исклучително се стратешки позициите во кумановско-липковскиот регион, тетовско-гостиварското подрачје, па и во дел од Скопско. Вешто го искористуваат неприството на македонските полициски органи и лесно доаѓаат до позиции од кои можат да изведуваат акции. Танушевци е конзервиран замрзнат конфликт, кој ќе треба да биде активиран во моментите кога т.н. АНА ќе даде проглас за сеалбански воен потфат. Во кумановскиот регион од поодамна се присутни воени ветерани на ОВК, кои ги убедуваат новите генерации дека е дојдено времето да се направи уште нешто за националната кауза. Шарпланинскиот масив повторно е посетен од свежи сили, кои патролираат од село до село и јасно покажуваат кој може да се шета во тој регион, а кој не смее да влезе. Тука Македонија потфрлува во континуитет. Не успеа да изгради стратегија со која ќе ги поврати овие делумно изгубени подрачја под потполна државна власт. Таму буквално владее башибозук, а централната власт е присутна само на хартија. И шест години по конфликтот мешовитите полициски сили служат само за шлагканици на ситните терор-банди. Ќе продаваме ум и професионализам на Средниот Исток и во Централна Азија, а дома не ги пуштаат подалеку од осветлените места.

Главниот штаб на АНА се наоѓа во Тирана, а ограноци се формирани во Приштина, Призрен, Скопје, Тетово, Дебар, Улцињ, Плав и Превез. Досегашни водачи на оваа структура биле: Хекуран Аслани, Рамад Вериколи, Виган Градица (сите генерали полковници), како и Ваљдет Вардари, политички комесар и претседател на Фронтот за национално обединување на Албанците. Изјавата на Сали Бериша дека станува збор само за обична група авантуристи е обид да ја амнестира Тирана од одговорноста, која инаку е центар за логистика и управување.

бежишта во други групирања преку регионалните поврзувања.

## ПРЕДУПРЕДУВАЊАТА НА ТАДИЌ И ГАРАНЦИИТЕ НА ЧЕКУ

Предупредувањата кои неодамна ги даде српскиот претседател, Борис Тадиќ, дека на северот од Македонија се увежбуваат нови генерации терористи, кои би биле искористени за новите косовски случувања, многумина кај нас ги протолкуваа како обид на Белград да ја втурнат Македонија во српско-албанскиот спор. Можеби. Држи вода и тоа. Но, никој таа изјава не ја зеде како веродостоен факт. Три дена по изнесувањето

на тие податоци од страна на Тадиќ, се појавија снимките на борците на АНА. Пет дена по изјавата на српскиот претседател се појави оружјето во Гостиварско. Кој нè "дриблал"? Тадиќ или нашиве? Нормално е сè што ни пристигнува од регионот да го примаме со резерва, но не смееме ниту да го отфрлиме како неверодостојно и веднаш да го етикетираме како провокација. Македонија уште долго ќе биде територија преку која соседите ќе се обидуваат да си ги мерат силите. Тоа е неспорен факт. Но, лежерното набљудување на состојбите и само констатирање дека сè е "ОК", без теренска потврда на тоа, не гарантира долгорочна безбедносна стабилност. Не треба да се плашиме од мрачните предупредувања на Тадиќ, но не смее да ни олесни ниту од гаранциите, кои Чеку и неговите ни ги даваат, дека Косово нема да биде генератор на нестабилност на Македонија. Едноставно, државава треба да се однесува и како да не ги слушнала препораките, но со истовремено рано откривање на сите безбедносни аномалии. Сè личи на лажна пријава на подметната бомба во некоја установа, но иако знаеме дека е лажна, сепак антитерористичките сили излегуваат на терен и ја бараат.

## ОТСУСТВО НА БЕЗБЕДНОСНА СТРАТЕГИЈА

Македонија успешно се одлепи од косовскиот случај и сега не е време за нејзино активирање во расплетот. Постојаното поттикнување на процесот за